

На изложбата, со најмногу дела се претстави годинашниот првонаграден учесник, украинскиот карикатурист и писател Владимир Казаневски. Исто така, се претставија и познати карикатуристи од земјава и од странство - Германија, Бразил, Франција, Полска, Романија, Турција, Хрватска, Русија и други.



■ Пишува: Ружица ГОЧЕВСКА

Деновиве, реномираниот културен центар "Точка" од Скопје беше домаќин на изложбата на карикатури и афоризми, насловена како "Без партија, без работа". Бројни автори на хумор и на сатира од земјава и од странство учествуваа на изложбата и се претставија со нивните најдобри остварувања. Изложбата е дел од меѓународниот конкурс на карикатури и афоризми, кој беше спроведен во рамките на проектот "ЕУ не е член на вашата политичка партија".

Главен покровител на изложбата беше Младинскиот културен центар од Битола. Станува збор за независна, невладина, неполитичка и непрофитна младинска организација, формирана во 1997 г., а официјално регистрирана во 1999 година. Основната визија на оваа организација е развивање на демократското општество во кое младите ќе бидат носители на прогресот. МКЦ Битола е дел од развиената културна инфраструктура во регионот на Југоисточна Европа, и се залага за поддржување на заживувањето и

ГЛАСНОГО ПОЛИТИЧ


"Останав без работа. И на мојата партија не ѝ се пишува подобро".
 "Јас сум професионален политичар, по занимање - аматер".
 "Дајте ми власт, останатото ќе го земам сам".
 "Работата го создаде човекот, партиската работа - бизнисменот".
 "Кога ќе погледнам подобро, гледам полошо".
 "Фатете го крадецот! Ќе ни треба за состав на новата влада".



обновувањето на културниот идентитет во регионот.

Свесни за крехкиот младешки културен потенцијал, своите визии организацијата ги насочува кон обединувањето и развојот на креативните потенцијали на младите луѓе и подигнувањето на нивото на активна партиципација во развојот на граѓанското општество.

Младинскиот културен центар од Битола бележи бројни активности, меѓу кои сè организирањето културни настани (концерти, изложби, промоции, дебати, филозофски и кино вечери, перформанси...), потоа едукацијата на млади (курсеви, работилници, семинари, обуки), како и поддршка на граѓанските ини-



ВОРНИЦИ НА КИТЕ НЕБУЛОЗИ



цијативи и кампањи. Последен успешен проект им е горенаведената изложба. Инаку, на изложбата беа поставени триесеттина карикатури, меѓу кои и првонаградената од Владимир Казаневски од Украина.

Годинашниот победник, Владимир Казаневски, е еден од најреномираните карикатуристи и писатели во Украина. Роден е 1950 година во Лебедин, Украина. Во 1973 година дипломираше на Државниот универзитет во Краков. На бројни државни и меѓународни натпревари освоил повеќе од 101 награда, одржани во 28 земји. Неговите

карикатури се објавени во најпознатите светски весници и магазини, меѓу кои: "Yomiuri Shimbun" (Јапонија), "Izvestiya" (Русија), "Witty World" (САД), "Eulenspiegel" (Германија) итн.

Што се однесува до претставниците од Македонија, иако во мал број, сепак и тие учествуваа. Станува збор за познатиот мајстор на хуморот и сатирата Мирослав Георгиевски, и Драгица Устапетрова.

Карикатурите беа изложени на фестивалот "Битола-отворен град", а во иднина ќе бидат претставени и во Црна Гора, Србија, Албанија, Косово.